

## ИЗВЕСТУВАЊЕ

### за изработка на акт за прогласување на дел од планината Водно за заштитено подрачје во категоријата заштитен предел

**1. Назив на Министерството:** Министерство за животна средина и просторно планирање (МЖСПП)

#### **2. Проблем:**

Врз основа на податоците од Студијата за валоризација за предлог-подрачјето за заштита „Водно“ во категоријата заштитен предел, а земајќи ги предвид геолошките, геоморфолошките и биолошките вредности, како и посебното значење за жителите на Градот Скопје, се наметна заклучокот дека планината Водно ги исполнува критериумите да биде прогласена за заштитено подрачје од V категорија - заштитен предел.

За таа цел МЖСПП достави иницијатива и Владата на Република Северна Македонија на 17 ноември 2020 година ја разгледа и усвои Информацијата, и донесе Одлука за прифатливост на предлогот за прогласување на дел од Водно за заштитено подрачје во категорија V – Заштитен предел, со која го задолжи МЖСПП да спроведе јавна расправа по предлогот, да го изготви конечниот акт за прогласување на дел од Водно за заштитено подрачје во категоријата V - Заштитен предел и конечниот предлог да го достави до Владата на усвојување.

**3. Цел:** Со прогласувањето на дел од Водно за заштитено подрачје во категорија заштитен предел ќе се овозможи: заштита, зачувување и одржливо користење на природните вредности, назначување на субјект за управување кој ќе се грижи за заштитеното подрачје, како и донесување на План за управување согласно одредбите од Законот за заштита на природата. Воедно ќе се зголеми површината на заштитени подрачја на национално ниво и со тоа ќе се постигне прогрес во однос на исполнување на обврските од Просторниот План на државата (2004), Aichi целите од Конвенцијата за биолошка разновидност (CBD), целите и акциите од Националната стратегија за заштита на природата со Акционен План (2017-2027), Националната стратегија за биолошка разновидност со Акциски План за период (2018-2023), како и прогрес во имплементација на ЕУ директивите за живеалишта и птици, меѓународните конвенции, кои се ратификувани од нашата држава (CBD, Bern, CITES, Bonn, Ramsar).

#### **4. Временска рамка за изготвување на актот:**

- Ноември 2020 година – Одлука за прифатливост на предлогот за прогласување на дел од планината Водно за заштитено подрачје во категорија V – Заштитен предел (бр. 44-4543/1 од 17 ноември 2020 година);
- Декември 2020 – подготовка на Нацрт Одлука за прогласување на дел од Водно за заштитен предел;
- Јануари 2021 година – Објава на прва Нацрт верзија на одлуката и консултација со засегнатите страни и јавноста;

- Февруари 2021 година– организирање на состаноци, јавна расправа, разгледување на доставените забелешки од страна на МЖСПП и работните групи и внесување на доставените забелешки;
- Март 2021 година - Објава на втора нацрт верзија на текстот и доставува до Владата на Република Северна Македонија на меѓуресорска консултација и усвојување.

## 5. Засегнати страни:

1. Органи на државна управа :
  - Министерство за економија;
  - Министерство за финансии;
  - Министерство за информатичко општество и администрација;
  - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
  - Министерство за транспорт и врски;
  - Министерство за култура; Управа за заштита на културно наследство;
  - Министерство за одбрана;
  - Министерство за локална самоуправа;
  - Секретаријат за законодавство;
  - Секретаријат за европски прашања;
  - Агенција за планирање на просторот;
  - НУ Конзерваторски центар – Скопје;
  - Управа за хидрометеоролошки работи;
  - Агенција за катастар на недвижности на Република Северна Македонија;
  - Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Македонија.
2. Единици на локална самоуправа
  - ЗЕЛС (Заедница на единици на локална самоуправа)
  - Град Скопје,
  - Општина Карпош
  - Општина Сарај
  - Општина Центар
  - Општина Кисела Вода
  - Општина Сопиште
  - Центар за развој на Скопски плански регион.
3. Јавни претпријатија и установи:
  - ЈП Национални Шуми
  - ЈП Паркови и зеленило, Скопје
  - Национални енергетски ресурси (НЕР) Скопје
  - Агенција за електронски комуникации (АЕК)
  - ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје
  - АД МЕПСО - Оператор на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем
  - Федерација на планинарски спортови на Македонија
  - МАНУ

- Природно-математички факултет,
  - Институт за биологија
  - Институт за географија
  - Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“, Скопје
  - Факултет за земјоделски науки и храна
  - Природонаучен музеј на Македонија
  - Градежен факултет, Скопје
  - Универзитет Мајка Тереза, Скопје.
4. Стопански Комори
5. Невладини организации кои делуваат во полето на заштитата на животната средина.

#### **6. Начин на вклучување на засегната јавност:**

- Објава на предлог актот за коментирање на веб страницата на МЖСПП и ЕНЕР,
- Јавна расправа за предлог актот помеѓу 1 и 5 февруари 2021 (со дополнителна најава и покана во јавните гласила и на веб-страницата на МЖСПП).
- Барања мислења и состаноци со владини институции, единици на локална самоуправа и бизнис заедница.

#### **7. Електронска адреса каде засегнатите страни ќе можат да ја преземат електронската верзија на предлог измените на законот и нацрт Извештајот за ПВР:**

[www.ener.gov.mk](http://www.ener.gov.mk)  
[www.moepp.gov.mk](http://www.moepp.gov.mk)

#### **8. Адреса и/или електронска адреса каде ќе можат да се достават мислењата, забелешките и сугестиите:**

[infoeko@moepp.gov.mk](mailto:infoeko@moepp.gov.mk)

#### **9. Одговорно лице за контакт во министерството:**

Влатко Трпески, раководител на Сектор за природа  
E-mail: [v.trpeski@moepp.gov.mk](mailto:v.trpeski@moepp.gov.mk)

Весна Индова, раководител на Сектор за ЕУ  
E-mail: [v.indova@moepp.gov.mk](mailto:v.indova@moepp.gov.mk)